

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 144 год. LXVII | 17 октомври 2011, понеделник | Цената на овој број е 120 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3131. Указ бр. 26 од 14 октомври 2011 година.....	2	3138. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија	5
3132. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба од работењето во 2010 година на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје.....	2	3139. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	5
3133. Одлука за отстапување на стоки од стоконите резерви, без надомест.....	2	3140. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	5
3134. Одлука за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2011/2012 година.....	2	3141. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2011 година.....	5
3135. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за водостопанство.....	3	3142. Одлука за доделување на Државната награда „23 Октомври“ во 2011 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.....	6
3136. Решение за именување директор на Управата за водостопанство.....	3	3143. Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	6
3137. Правилник за количините, условите и начинот на чување на референтните примероци од видови и сорти на земјоделски растенија, како и начинот на работа на Ген банката.....	3	3144. Исправка на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени со Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	6
		3145. Правилник за формата и содржината на Барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци за формата и содржината на.....	6
		Огласен дел.....	1-40

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3131.**

**Указ бр. 26
од 14.10.2011 година**

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011 и 47/2011 година),

СЕ ПОСТАВУВА

**ЗА ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА СТРАТЕГИСКИ
И ОДБРАНБЕНИ ПРАШАЊА ВО МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ОДБРАНА,**

генерал потполковник Стојановски Душан Мирослав

ФЧ: генерал потполковник, по систематизација генерал потполковник,
Лична ВЕС: 31140

До сега: Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Број 07-1849 14 октомври 2011 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Горге Иванов , с.р.
---	---

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3132.**

Врз основа на член 11, алинеја 4 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.9.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ОД РАБОТЕЊЕТО ВО
2010 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загуба од работењето во 2010 година на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, под бр.02-1098/5, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 1.9.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3870/3 6 септември 2011 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3133.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви (“Службен весник на Република Македонија” бр.84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 250.000 литри Еуродизел БС, 80.000 литри Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 20.000 литри еуросупер БС-95 гориво, од стоковните резерви без надомест на Јавното претпријатие Македонијат – Скопје.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5501/2
12 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3134.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо образование (“Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010 и 17/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.09.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУ-
КИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“
ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии “Св. Апостол Павле” – Охрид во учебната 2011/2012 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2011, 42/2011, 50/2011 и 120/2011), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, се врши дополнување на бројот на слободни места, кое гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вовредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ			2	400			2
Балетски педагогија – современ танц			1	400			1
Виола			1	400			1
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ			2	400			2

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6072/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3135.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. Методиј Томевски се разрешува од должноста директор на Управата за водостопанство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 22-5733/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3136.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. За директор на Управата за водостопанство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Кадир Салих.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 22-5734/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3137.

Врз основа на член 54 став (3), од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВЛНИК ЗА КОЛИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ОД ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ- НИЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ГЕН БАНКАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Содржина на правилникот

Со овој правилник се пропишуваат количините, условите и начинот на чување на референтните примероци од видови и сорти на земјоделски растенија, како и начинот на работа на Ген банката.

Член 2

Значење на поимите

(1) Ген банка е институција во која се чува и одржува семенскиот и садниот материјал на дивергентни популации и автохтони видови, со цел да се заштити биодиверзитетот и чување на референтни примероци на семенски и саден материјал од земјоделски растенија.

(2) Референтни примероци се примероци од семенски материјал од земјоделски растенија кои се чуваат во Ген банка после нивно запишување во националната сортна листа.

(3) Сорта е група на растенија во рамките на значењето на најниска ботаничка класификација, која може да се:

- определи со изразени карактеристики кои произлегуваат од одреден генотип или од комбинација од генотипови

- разликува од која било друга група на растенија, барем по една од изразените карактеристики и

- третира како целина доколку тие карактеристики во размножувањето се постојани.

(4) Растителни генетски ресурси се земјоделски и градинарски растенија, овошни и лозови насади, медицински и ароматични растенија, украсни растенија и растенија од дивата флора кои се користат во областа на земјоделството.

(5) Стандардни примероци се примероци од семенски материјал од земјоделски растенија кои служат за споредување на сортата при испитување на нејзината производна и употребна вредност.

II. КОЛИЧИНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ЧУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ПРИМЕРОЦИ

Член 3

Количини на референтни примероци

(1) Во Ген банката се чуваат референтни и стандардни примероци од семенски материјал од земјоделски растенија.

(2) Количините од став (1) од овој член се различни во зависност од видот на земјоделските растенија и изнесува:

- 5 kg од секој примерок од групата на житни култури;
- 100 g од секој примерок од групата на ситно зрнести градинарски култури;
- 3 kg од секој примерок од групата на крупно зрнести градинарски култури;
- 300 g од секој примерок од групата на тревести фуражни култури;
- 1 kg од секој примерок од групата на ситни пеперугоцветни (легуминозни) фуражни култури;
- 2 kg за секој примерок од групата на крупни пеперугоцветни (легуминозни) фуражни култури;
- 500 g за секој примерок од групата на ситни маслодајни и влакнодајни култури;
- 3 kg за секој примерок од групата на крупни маслодајни и влакнодајни култури;
- 100 g за секој примерок од групата на медицински и ароматични растенија и
- 10 g за секој примерок од тутун.

Член 4

Услови на чување на референтните примероци

(1) Просторијата во која се наоѓа Ген банката треба да биде со соодветна големина за сместување на техничките уредите за чување на референтните примероци. Просторијата треба да е сува и со соодветна температура, обезбедена со природно и вештачко осветлување и да е изградена од цврст градежен материјал, лесно да се чисти, мие и дезинфицира.

(2) Техничките уреди се комори со систем за ладење или апарати за ладење, со специфични амбиентални услови кои треба да ги евидентираат внатрешните параметри, кои се:

- Температура на амбиентот каде се чуваат референтните примероци треба да изнесува $+4^{\circ}\text{C}$;
- Влажноста на воздухот на амбиентот каде се чуваат референтните примероци треба да се движи во граници од 10-30%.

(3) Службеното лице треба дневно во два интервала на контролниот лист во Ген банката да ја евидентира температурата и влажноста во техничките уреди, како и времето на евиденција.

Член 5

Начин на чување на референтните примероци

(1) Управата за семе и саден материјал (во понатамошниот текст: Управа) по запишување на сортата во националната сортна листа, референтните и стандардните примероци ги доставува за чување во Ген банката.

(2) Во Ген банката референтните и стандардните примероци треба да се спакуваат во соодветна пластична амбалажа со завртка и внатре заедно со семенскиот материјал се става картонска етикета со податоци за сортата.

(3) На надворешната страна на амбалажа во која се чува референтните и стандардните примероци со водотпорен маркер се означува колекционерскиот број под кој е заведена сортата во Ген банката.

(4) Доколку се забележи механичко оштетување на амбалажата веднаш треба да ги препакува и да ги запише истите податоци кои биле и на претходната амбалажа.

(5) Во случај кога ќе се забележат надворешни промени на семенскиот материјал тогаш се известува Управата за настанатата состојба со референтниот или стандардниот примерок.

(6) Секоја втора година треба да се анализираат квалитетните својства на семенскиот материјал од референтните и стандардните примероци.

(7) Во случај кога отпочнува да опаѓа животоспособноста на семенскиот материјал (помала ртливост од 70 %) или количините се намалени на половина од пропишаните во член 3 и став 5 од овој член, тогаш Ген банката треба да ја известува Управата за да обезбеди нов примерок од снабдувачот на семенскиот материјал.

(8) Периодот за чување на референтниот или стандардниот примерок во Ген банката зависи од видот на земјоделските растенија и од животоспособноста на семенскиот материјал со кој е даден за чување во Ген банката.

III. НАЧИН НА РАБОТА НА ГЕН БАНКАТА

Член 6

(1) Ген банката на Управата и доставува Извештај за видот, количините и начинот на чување на референтните и стандардните примероци (во понатамошниот текст: Извештај) и Информација за состојбите, активностите и проблемите во Ген банката, минимум еднаш годишно или повеќе пати во текот на годината по барање на Управата.

(2) Ген банката доставува податоци за потрошената електрична енергија, вода и други комунални давачки за нивно успешно функционирање, како и други материјални средства поврзани со активностите за чување на референтните и стандардните примероци, на Управата еднаш годишно.

Член 7

(1) Ген банката може да разменува информации и податоци со други сродни институции во Република Македонија и други земји.

(2) Ген банката, за научни цели или како примерок за постконтролни испитувања на сортата може да отстапи одредено мало количество на референтни примероци на научните установи.

Член 8

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-241/3
20 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

3138.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Специјален Завод Демир Капија, број 01-440 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 12.7.2011 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

10-5222/2

28 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3139.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето број 08-УП1-77 од 12/08/2011 година, на седницата одржана на ден 29/09/2011 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Александар Николов, издадена со Решение бр.07-2067/6 од 16/11/2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Александар Николов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Александар Николов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08 УП1-77 Комисија за хартии од вредност
29 септември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Наќева Кавракова, с.р.

3140.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 23 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/2002, бр. 37/2002, бр. 36/2007, 67/2010 и бр. и 35/2011), постапувајќи по Барањето бр.10-230-363970 од 09.09.2011 година за давање дозвола за понуда за откуп на акции издадени од Акционерското друштво Тајмиште производство, преработка, промет и услуги, Кичево, поднесено од Комерцијална Банка АД Скопје, Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност во име и за сметка на понудувачот, Марија Толеска и Наташа Толеска, на седницата одржана на ден 07.10.2011 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА
ЗА ОТКУП**

1. На Марија Толеска и Наташа Толеска, се издава дозвола за давање понуда за откуп на акции издадени од Акционерското друштво Тајмиште производство, преработка, промет и услуги, Кичево. Понудата за откуп ја дава Комерцијална Банка АД Скопје, Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност во име и за сметка на Марија Толеска и Наташа Толеска.

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 1.550 денари по акција.

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 15 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспектоот и понудата за откуп.

4. Понудувачот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за откуп.

5. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-84 Комисија за хартии од вредност
7 октомври 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Наќева Кавракова, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3141.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005 и 43/2010), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје, цена на природен гас во четвртиот квартал од 2011 година, на седницата одржана на 17 октомври 2011 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ ОД
2011 ГОДИНА**

Член 1

На МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за четвртиот квартал од 2011 година, се утврдува да изнесува 26,8966 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од увозна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 26,7574 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1392 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,0935 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, во четвртиот квартал од 2011 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 27,9901 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за четвртиот квартал од 2011 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 5,0382 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, во четвртиот квартал од 2011 година изнесува 33,0283 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 45,5500 денари за еден САД долар, за месец септември од претходниот квартал, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-62
17 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“

3142.

Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11, 12, 16 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006) и членот 4-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2007), Одборот за доделување на државната наградата „23 Октомври“, на седницата одржана на 7 октомври 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДАТА "23 ОКТОМВРИ" ВО 2011 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За остварување во областа на науката и образованието, наградата му се доделува на

- проф. д-р Томе Неновски, професор.

II. За остварување во областа на културата и уметноста, наградата им се доделува на

- Паскал Гилевски, писател и

- Коле Манев, ликовен уметник.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07 - 4275/2
14 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Одборот
за доделување на државната
награда „23 Октомври“,
акад. **Владо Камбовски, с.р.**

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3143.

ИСПРАВКА

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2011, поради техничка грешка, се врши следната исправка

Во членот 90 став 2 од Правилникот, наместо бројот „95“ треба стои бројот „89“.

3144.

ИСПРАВКА

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени со Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/2011, поради техничка грешка, се врши следната исправка:

Во делот на обрасците кои се сопствен дел на Одлуката, во образецот на Лабораториски упат -1 Образец - ЛУ 1, под реден број 5, шифра на пакетот БА5, колоната со зборовите: „БА5/7 Вкупен билирубин“ се брише.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

3145.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци (Образец 1).

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.


Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

01- 1692/1
7 октомври 2011 година
Скопје

Директор,
Димитар Георгиевски, с.р.

Образец 1



ДИРЕКЦИЈА ЗА
ЗАШТИТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
ул. „Самоилова“ бр.10, 1000 Скопје; тел: +389 2 3230 635; факс. +389 2 3230 635;
www.dzlp.mk

**Барање за утврдување на повреда на правото
на заштита на личните податоци**

1. Податоци за Подносителот на барањето:

1.1. Податоци за Подносител/физичко лице

Име: _____

Презиме: _____

Адреса на живеење и место за доставување на писмена

Контакт телефон: _____

Електронска

пошта: _____

1.2. Податоци за Подносител/здружение на граѓани

Назив: _____

Седиште: _____

Адреса на живеење и место за доставување на писмена

Контакт телефон: _____

Електронска

пошта: _____

Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице - член на
здружението на граѓани, за кого се поднесува
барањето _____

2. Податоци за законскиот застапник доколку го има:

Име: _____
 Презиме: _____
 Контакт телефон: _____

(Ако имате законски застапник во прилог е потребно да доставите и заверено полномошно)

3. Податоци за правното/физичкото лице кое сметате дека ги повредило Вашите лични податоци:

Назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице _____

Седиште на правното лице/адреса на живеење на физичкото лице _____

Телефон _____

Факс _____ (доколку знаете)

Електронска пошта _____ (доколку знаете)

4. Краток опис на повредата на Вашите лични податоци: _____

5. Специфицирајте ги документите кои ги давате во прилог како докази кои го поткрепуваат погоренаведеното барање:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тврдам дека погоренаведените податоци се точни и целосни.

Датум

Потпис на Подносителот



www.sivesnik.com.mk
 contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
 Телефон: +389-2-55 12 400.
 Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
 "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 30000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011144